



Жарко Луковски

Датум на раѓање:

Адреса на живеење:

Брачна состојба:

Мобилен телефон:

Телефон:

e-mail адреса:

Образование

Дипломиран Електротехнички инженер

- Универзитет Свети Кирил и Методиј – Скопје,
Електро-технички факултет
Насока: Информатичка технологија
- ДСУ Орце Николов – Скопје - Општа гимназија

Податоци за вработување

(од денешен датум, наназад)

2010 – до денес

T-Мобиле Македонија, Скопје - Главен извршен директор (ГИД) и Извршен член на Одбор на Директори (ОД)

2007 – 2010

T-Мобиле Македонија, Скопје - Главен оперативен директор (ГОД) и Извршен член на ОД

2006 – 2010

Македонски Телеком, Скопје - Претседател на ОД и Неизвршен член на ОД

2006 – до денес

МЕПСО, Скопје - Член на Надзорен Одбор

2003 година - 2006

Mobico, Скопје - Претседател на Управен одбор

2002 – 2003

Exico, Скопје - Проект менаџер

2002 – 2003

Comtrade, Скопје - Генерален директор

1996 – 2000

Mobico, Скопје - Генерален директор

1996 – 2000

Lukass, Стокхолм - Менаџер

1994 – 1995

LetterFace, Стокхолм - Менаџер на производство

1993 – 1996

Audax, Скопје - Извршен директор

1991 – 1992

Data Graphics, Стокхолм - Советник за компјутерска графика

1990 – 1991

Visutech, Стокхолм - System developer

Работно искуство

- Управување со проекти за компании (Fujitsu Siemens, Microsoft, Philips, Ericsson)
- Управување со дистрибутерска компанија (Compaq, Xerox, Hewlett Packard, Philips)
- Прв центар за сервисирање на мобилни телефони во Македонија (Sony Ericsson, Motorola)
- Прв дистрибутер на мобилни телефони во Македонија (Sony Ericsson, Motorola)
- Прв синцир на продавници и застапништво за играчки (Lego)
- Прв систем за контрола на пристап во Македонија (Bewator)
- Прво дигитално студио за пред-печатење (ScanView, Hyphen)
- Развој на графички сервери за дигитално печатење во Шведска (Canon и Kodak)
- Прво дигитално видео студио во Македонија (A1 телевизија)
- Прво дигитално графичко рекламирање во Македонија (Реклами за Македонска телевизија и Ultra computing, Скопје 1990 год.)

Вештини

- Искуство во управување со човечки ресурси (високо индивидуален и специфичен кадар од ИТ и телекомуникациска компанија)
- Добри вештини за преговарање
- Познавање на домашниот пазар и менталитет
- Искуство со македонските и европските платежни системи и ДДВ
- Одлични контакти со лица на високи позиции
- Искуство во монтирање на хардвер на PC Workstations и сервери
- Конфигурации и инсталации на компјутерски хардвери и компјутерски мрежи (LAN)
- Познавање на напредно конфигурирање и користење на Microsoft Windows 95/98/2000/XP
- Добро познавање на компјутерски програми: MS Office (Excel, Word, Outlook, and PowerPoint)
- Познавање на програми за дизајнирање (CorelDraw, Photoshop, QuarkXPRESS.)
- Возачка дозвола

Јазици

- Одлично познавање: македонски, англиски, шведски, српски, хрватски

Интереси

- Тенис, скијање
- Архитектура, фотографија и применети уметности
- Музика

Препораки

- Препораки ќе бидат доставени на барање